

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 21 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 4/03, 8/06 и 9/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 21.12.2018 година ја донесе следната:

Програма за спорт, рекреација и манифестации на подрачјето на општина Василево за 2019 година

Во оваа програма на предлог на Градоначалникот се опфатени сите активности во областа на спортот и културата во општина Василево. Со подршката на спорот се создаваат услови за поквалитетни натпреварувања на спортските клубови како и поголема заинтересираност и масовност на младите за спортски активности.

Практикувањето на спорот особено кај младите се повеќе претставува природна потреба за нормален психофизички развој и спречување на појава на телесни деформитети.

2. Цели

Основни цели на оваа Програма се:

- Остварување учество на Општина Василево во организирањето, одвивањето и збогатувањето на спортскиот и културниот живот во општината, во согласност со потребите и интересите на граѓаните;
- Унапредување на условите и можностите за остварување на спортските активности на децата и младината, спортистите и на спортско-рекреативните активности на граѓаните;
- Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на граѓаните, особено младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот;
- Создавање услови за реализирање на манифестациите кои се традиција во општина Василево.

3. Активности

Активностите Општина Василево ќе ги насочи кон поттикнување, поддржување и помагање на остварувањето на целите на оваа Програма.

Ќе се спроведуваат активности за:

- Поддржување на иницијативите и активностите за одвивање и развој на спортски дисциплини.
- Овозможување поинтензивна комуникација на спортистите и нивните здруженија, со спортистите од други градови и региони.
- Заживување на спортските манифестации со традиција за кои постои интерес кај граѓаните, спортските манифестации и спортистите од странство;
- Поддржување на сите културни манифестации со традиција за кои постои интерес кај граѓаните

4. Финансирање

Активностите предвидени во оваа Програма, ќе се финансираат од средства на Буџетот на општина Василево за 2019 година, спонзорства и донации.

- При реализација на Програмата, Општина Василево ќе ги поддржува организаторите на манифестации при спроведувањето на нивните активности за обезбедување финансиски средства и друга помош од:

- Буџетот на Република Македонија за 2019 година (преку надлежните министерства);
- Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;
- Други извори.

5. Распоредување на буџетските средства

Средствата од Буџетот на општина Василево за 2019 година од Програмата ЛОО во износ од **2.365.000 денари**, се за следните активности:

Р.б	Назив на активноста	Износ во денари
1.	Велигденски турнир во мал фудбал	80.000
2.	Новогодишен и божиќен турни по повод божиќните празници	200.000
3.	Меморијален турнир во мал фудбал во с.Пиперево	40.000
4.	Курбан Бајрамски турнир во фудбал во с.Градошорци	25.000
5.	Турнир во мал фудбал по повод празникот во Чанаклија	15.000
6.	Турнир во мал фудбал во с.Седларци	15.000
7.	Турнир во одбојка во Сушево по повод празникот М.Богородица	50.000
8.	Турнир во кошарка во с.Владиевци по празникот Г.Богородица	50.000
9.	Турнир во трка на коњи во Василево по повод Ѓурѓовден	10.000
10.	Натпревар во стрелаштво по повод денот на ловот	30.000
11.	Натпревар во влечење на трупци во с.Василево по повод празникот Водици	15.000
12.	Манифестација 19-Јули ден на напредната младина во с.Радичево	5.000
13.	Манифестацијта ден на празот	150.000
14.	Маршот за Варварица по повод денот на формирањето на НОО	25.000
15.	Ден на општината 16 Декември	70.000
16.	Учество на карневалски настани	40.000
17.	Ѓурѓовденски средби- с.Едерниково	25.000
18.	Субвенционирање на Фудбалски клуб од Василево	1.000.000
19.	Субвенционирање на Одбојкарскиот клуб од с.Сушево	170.000
20.	Субвенционирање на Фудбалски клуб „Единство“ од с.Пиперево	100.000
21.	Субвенционирање на Сите спортски клубови во сите населени места во општината	50.000
22.	Субвенционирање на Училишен спорт	50.000
23.	Ангажирање на надворешни лица за спроведување на сите манифестации	50.000
24.	Други манифестации кои се одржуваат во општина Василево	100.000

25.	ВКУПНО	2.365.000
-----	---------------	-----------

6. Други форми и активности за поддржување и помагање на спортските манифестации

Други манифестации за остварување на целите на Програмата, ќе се поддржуваат и помагаат особено преку следните форми на активности:

- Почесно покровителство на општина Василево;
- Доделување награди, пригодни подароци и слично;
- Обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадрите и опремата со која располага општина Василево;
- Учество на претставниците на општина Василево на протоколарни и промотивни средби, организирани по повод одржувањето на манифестации.
- Формите на активности за поддршка и помош на спортските манифестации, ќе се реализираат од страна Општина Василево и тоа по барање на организаторот на манифестацијата, усогласен со целите на оваа Програма и расположивите можности на општина Струмица.

7. Оваа програма стапува во сила осмиот ден по објавувањето во Службениот гласник на општина Василево.

Бр. 08-1660/1
21.12.2018 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р